



*Citizens for change!*

## **ЦИВИКА МОБИЛИТАС АКЦИСКИ ГРАНТОВИ**

**ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ**  
**Реф. бр. ЦМ-АКТ-01**  
**Рок: 20.5.2015 г., 16.00ч.**

**ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ БР. 2**  
**15.5.2015 г.**

**NIRAS**



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
МЕГУНАРОДНА  
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со Повикот за акциски грантови бр. ЦМ-АКТ-01, поставени до линијата за поддршка на Цивика мобилитас, најдоцна до крајниот рок за поставување на втората група прашања, 10.5.2015 г.

Прашање	Одговор
<p>П3. Во врска со делот 1.1.4 <i>Релевантно искуство</i> имам прашање кое поаѓа од одговорот веќе даден на прашањето П1. објавено на страната на Цивика Мобилитас, за правото на учество на новосоздадени ГО кои немаат портфолио.</p> <p>Дали во овој случај кога аплицира организација која е новоформирана без изградено портфолио во делот 1.1.4 не треба да се пишува ништо или треба да се даде опис на предлог проекти кои Здружението ги има поднесено во периодот од формирањето до повикот ЦМ - АК-01,а кои се сеуште во фаза на евалуирање од страна на донаторите.</p>	<p>Во делот од пријавата: 1.1.4. Релевантно искуство, се наведуваат само спроведени проекти.</p>
<p>П4. Потребно ни е подетално појаснување на дел од водичот содржан во следниот цитат: „Партнерот/ите учествуваат во креирање и спроведување на акцијата и нивните трошоци се подобни на истиот начин како и оние на апликантот.“ -затворен цитат.</p>	<p>Посочениот параграф 2.1.2. посочува дека апликантот и партнерите се подобни да учествуваат во креирање (осмислување) и спроведување на акцијата и дека нивните трошоци се подобни на истиот начин, како и за апликантот. За разлика од соработниците опишани во делот 2.1.3 коишто не можат да добијат средства од грантот, но може да играат важна улога во акцијата.</p>
<p>П5. Дали финансиските средства во барањето за акциски грант кои се потребни за активностите на партнерите кои се предвидени во заедничката апликација, се составен дел на барањето за буџетот на апликантот и дали тие средства единствено се назначуваат на сметката на апликантот, а потоа се распределуваат со подсметка кон партнерите?</p>	<p>Да, Буџетот на акцијата - Прилог број 6 е единствениот буџет за предложената акција и треба да ги вклучува потребните финансиски средства за апликантот и партнерите. Цивика мобилитас по препорака на Комисијата за избор на грантови, потпишува договор со апликантот (дел од содржината на Изјавата за партнерство – Прилог 3) во кој ќе бидат дефинирани обврските и правата по разни ставки, вклучувајќи го и начинот на исплата.</p>
<p>П6. Дали партнерите поред договорот со апликантот потпишуваат и договор со грантистот?</p>	<p>Партнерите со апликантот потпишуваат Изјава за партнерство (Прилог 3).</p>
<p>П7. Дали партнерите поднесуваат свое барање за акциски грант до грантистот?</p>	<p>Партнерите со апликантот потпишуваат Изјава за партнерство (Прилог 3).</p>
<p>П8. Дали партнерите добиваат средства од грантистот на својата сметка и така ги реализираат планираните активности?</p>	<p>Цивика мобилитас по препорака на Комисијата за избор на грантови, потпишува договор со апликантот (дел од содржината на Изјавата за партнерство – Прилог 3) во кој ќе бидат дефинирани обврските и правата по разни ставки, вклучувајќи го и начинот на исплата.</p>
<p>П9. Дали минималните и максималните означени износи по грант се однесуваат на вкупниот износ (апликант плус партнери)?</p>	<p>Да, вкупниот износ по грант изразен во Буџетот на акцијата - Прилог број 6 е единствениот буџет за предложената акцијата и треба да ги вклучува потребните финансиски средства и за апликантот и за партнерите.</p>
<p>П10. Дали е правилно апликантот за своите активности да побарува одредена сума (се до максималната), а партнерите за нивните активности да побаруваат друга сума (се до максималната) во рамките на заедничката апликација?</p>	<p>Не, вкупниот износ по грант изразен во Буџетот на акцијата - Прилог број 6 е единствениот буџет за предложената акцијата и треба да ги вклучува потребните финансиски средства и за апликантот и за партнерите.</p>
<p>П11. Прашања поврзани со пополнувањето на Пријавата: Дел А. Резиме на акција 1. Краток преглед: - Вкупно 1 страна (стр. 4)</p>	<p>Дел А 1. Целната група се чинителите на кои се однесува акцијата, како и други чинители кои се</p>

<p>- Графа „Целна група“ : чинители на кои се однесува се за нас пензионери, а се бара и други чинители кои се вклучени – дали се мисли и треба да се наведат партнерски пензионерски здруженија ?</p> <p>2. Извршно резиме (стр.5):</p> <p>- Дали за извршното резиме се мисли на македонски јазик вкупно 2 страници и тоа заедно за 2.1-Актери + 2.2 Релевантност + 2.3 Опис на акцијата + 2.4 Влијание и одржливост ?</p> <p>- Тоа подразбира стр. 5 и 6 ?</p> <p>Дел Б. Акција</p> <p>1. Апликант</p> <p>- 1.1.1.Основни податоци - вкупно 1 страница (7 стр.)</p> <p>- Дали страна 8. останува празна ?</p> <p>- 1.1.2. Профил (идентитет+конституенти+ниво на дејствување+сектори на дејствување+главен сектор на дејствување) само на стр. 9?</p> <p>- Страна 10 останува празна?</p> <p>- 1.1.3. Капацитет – вкупно половина од 11 страна?</p> <p>- 1.1.4. Релевантно искуство - половина од 11 и цела 12 страница?</p> <p>- 1.2. Партнери – вкупно една и половина страница за сите партнери, или се мисли за секој партнер по една и половина страница?</p> <p>Прилог 1. Резиме на акцијата:</p> <p>- Дали се подразбира Краток преглед од 1 страна и Извршно резиме од 2 страници (вкупно три страници=стр. 4,5 и 6) да бидат преведени на англиски јазик и да бидат доставени како прилог 1. на пријавата?</p>	<p>вклучени во акцијата, без разлика дали имате партнерски однос со нив.</p> <p>2. Да, извршното резиме на македонски и на англиски јазик (Прилог/Annex 1 – Summary of the action) ги вклучува деловите 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 и не треба да надминува 2 страници (извршно резиме на македонски јазик во пријава, 2 страници и во прилог 1. извршно резиме на англиски јазик, 2 страници).</p> <p>Дел Б</p> <p>1. 1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.1 Основни податоци – приложената табела не треба да надминува повеќе од 1 страница.</p> <p>1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.2 Профил – приложена табела не треба да надминува повеќе од 1 страница.</p> <p>1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.3 Капацитет – приложена табела не треба да надминува половина страница.</p> <p>1. Актери, 1.1 Апликант, 1.1.4 Релевантно искуство – приложена табела не треба да надминува повеќе од една страница и половина.</p> <p>1.2. 1. Актери, 1.2 Партнери – овој дел не треба да надминува повеќе од една страница и половина, вклучувајќи ги сите партнери.</p> <p>Прилог 1.</p> <p>Да, извршното резиме на англиски јазик (Прилог/Annex 1 – Summary of the action) ги вклучува 1. Summary table/Краток преглед табела која не надминува 1 страница и 2. Executive summary/Извршно резиме со деловите 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 и не треба да надминува 2 страници.</p>
<p>П12. Дали е дозволено буџетот да го креираме над 30% од годишниот прилив на организацијата?</p>	<p>Во рамките на овој повик, дозволените суми за побаран буџет се опишани во делот 2.2.1 Големина на грантот, односно грантовите не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и поголеми од 1.800.000 денари за поединечен акциски грант.</p>
<p>П13. Дали е дозволено една организација како партнер да аплицира на конкурсот за акциски грант а истовремено самостојно да аплицира во делот за ад хок грантови?</p>	<p>Начинот за аплицирање и критериумите за подобност на апликантите за ад хок грантовите ќе бидат дополнително објавени на веб-страницата на на Цивика мобилитас, <a href="http://civicamobilitas.mk/">http://civicamobilitas.mk/</a>.</p>
<p>П14. Дали е можно да закажеме консултативна средба со вас околу некои дилеми при проектирање на буџетот?</p>	<p>Не. Во дел 3.5. од Водичот за апликантите за овој повик е објаснета улогата на линијата за поддршка за овој повик.</p>
<p>П15. Дали ако аплицираме на грантот како ностел на пријавата, може да се појавиме и како партнери во други апликации за истиот Акциски грант?</p>	<p>Не, апликантите се подобни доколку испратат само една пријава без разлика како ќе аплицираат – како апликант или партнер (страница бр.3 од Водич за апликантите)</p>
<p>П16. Под конституенти што барате да наведеме, тела на организацијата или нешто друго?</p>	<p>Доколку се мисли на делот 1.1.2 Профил од Пријавата, треба накратко да се напишат конституентите на апликантот односно зависно од природата на вашата организација тие можат да се вашите членови, основачи, поддржувачи, засегнати граѓани и заедници, корисници, и поширок круг на чинители, и други.</p>
<p>П17. Дали партнерот може да биде Трговско Радиодифузно Друштво, односно радио кое е комерцијална радиостаница?</p>	<p>Во делот 2.1.2. од Водичот (страница 8) е наведено кој може да биде партнер на овој повик за грантови.</p>

<p>П18. Дали изјавите треба да бидат заверени на нотар, или само да бидат потпишани и печатирани?</p>	<p>Изјавата од апликантот треба да биде со потпис од застапникот на апликантот и со печат од апликантот; Изјавата за партнерство (доколку има) треба да биде со потпис од застапникот на партнерот и со печат од партнерот. Изјавите не треба да бидат заверени на нотар.</p>
<p>П19. Ве молам да ми дадете објаснување за буџетската ставка ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ - кој вид на трошоци можат да влезат во оваа ставка?</p>	<p>Буџетската ставка ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ содржи трошоци коишто не можете да ги распределите во сите други наведени буџетски линии од формуларот, Прилог 6 – Буџет на акцијата.</p>
<p>П20. Дали една организација може да биде партнер на два проекти, доколку не сме апликант на ниеден?</p>	<p>Не, апликантите се подобни доколку испратат само една пријава без разлика како ќе аплицираат – како апликант или партнер (страна бр.3 од Водич за апликантите)</p>
<p>П21. Доколку аплицираме како партнер на акциски грант, дали ќе можеме да бидеме апликант на мал грант?</p>	<p>Начинот за аплицирање и критериумите за подобност на апликантите за малите грантовите ќе бидат дополнително објавени на веб-страницата на Цивика мобилитас.</p>
<p>П22. Дали може да добиеме малку повеќе информации, односно подетално да ни објасните што вклучуваат Резултат 4 и Резултат 5 од делот 1.2 Цели и Резултати од Водичот за апликанти?</p>	<p>За овој повик пожелно е предложените акции најмногу да придонесат за резултатите 1, 3 и 5. За период од четири години Цивика мобилитас планира да постигне „критична маса“ од 100 граѓански организации кои активно се ангажираат во постигнување позитивни општествени промени во Македонија. 100 граѓански организации се организациите кои Цивика мобилитас ќе ги поддржи со акциски или институционален грант.</p>
<p>П23. Дали организација регистрирана како подружница може да поднесе пријава за грант?</p>	<p>Подружница може да поднесе пријава доколку е регистрирана како посебно правно лице.</p>
<p>П24. Дали може да ни испратите линк со детали за рокот и можност за превземање на ад хок грантовите, не можевме да најдеме на вашиот сајт?</p>	<p>Начинот за аплицирање на ад хок грантовите ќе биде дополнително објавен и образложен на веб-страницата на Цивика мобилитас, <a href="http://civicamobilitas.mk/">http://civicamobilitas.mk/</a>.</p>
<p>П25. Naseto zdruzenie potocno regionalen sojuz na pcelarski zdruzenieja vo koj clenuvat lokalni zdruzenija od Jugozapadna Makedonija (Debar, Struga, Ohrid, Resen, Bitola, Prilep, Demir Hisar, Krusevo i Kocevo), sakame da ucestvuvame na javniot povik za institucionaleni grantovi, so koj se nadevame deka ke gi zajaknime nasite kapaciteti, ke gi doblizime nasite odnosi bidejki tuka ima clenovi makedonci, albanci, turci i dr.mazi, zenii, mladi i dr.so ova obrakanje sakame dopolnitelno da Ve prasame dali ke gi ispolnuvame uslovite da ucestvuvame na povikot.</p>	<p>Првиот повик за институционални грантови ЦМ-ИНС-01 заврши на 26.1.2015. Доколку сте заинтересирани да аплицирате за тековно отворениот повик за акциски грантови ЦМ-АКТ-01 ве молиме имајте предвид дека крајниот рок за аплицирање е 20.5.2015 до 16:00 часот. За повеќе детали за сите идни повици за грантови ве молиме редовно следете ја веб-страницата на Цивика мобилитас, <a href="http://civicamobilitas.mk/">http://civicamobilitas.mk/</a>.</p>

<http://civicamobilitas.mk/>  
<https://www.facebook.com/civicamobilitas>